

РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
СУПЕР МАШКА ЛИГА
25.11.2019 год.
С К О П Ј Е

БИЛТЕН бр 11/2019 год.

Комесарот за натпревари на ден 25.11.2019 год. во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, разгледувајќи ги пристигнатите службени материјали ги донесе следните:

О Д Л У К И

1.Врз основа на службените записници од **XI** – то коло на супер машка ракометна лига, Комесарот ги регистрира следните натпревари:

РАДОВИШ-БУТЕЛ СКОПЈЕ	26:26	(09:12)
ПЕЛИСТЕР-СТРУГА	38:24	(17:10)
РАБОТНИЧКИ-ОХРИД 2013	27:37	(13:20)
ПРОЛЕТ 62-МЕТАЛУРГ 2	35:23	(17:10)
ВАРДАР ЈУНИОР-МЕТАЛУРГ	31:33	(14:15)

Т А Б Е Л А

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК Металург	11	9	2	0	369	283	86	29
2	ГРК Охрид	11	9	1	1	314	253	61	28
3	РК Бутел Скопје	11	8	1	2	304	265	39	25
4	РК Пролет 62	11	7	2	2	337	286	51	23
5	РК Радовиш	11	5	1	5	329	329	0	16
6	РК Вардар Јуниор	11	5	0	6	307	333	-26	15
7	РК Пелистер	11	3	2	6	283	288	-5	11
8	РК Работнички	11	1	1	9	319	378	-59	4
9	РК Металург 2	11	1	1	9	307	378	-71	4
10	РК Струга	11	1	1	9	252	328	-76	4

Изготвил:
Координатор за домашно првенство
Силвана Карбеска

Потврдил:
Комесар за натпревари
Славе Николов